

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 70 став 5 од Законот за рибарство и аквакултура ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА КВАЛИТЕТ, ГОЛЕМИНА И ТЕЖИНА, КАКО И НАЧИН НА ДЕКЛАРИРАЊЕ НА РИБАТА КОЈА Е НАМЕНЕТА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува квалитетот, големината и тежината, како и начинот на декларирање на рибата која е наменета за ставање во промет.

Член 2

Квалитетот на рибата која како свежа риба се става во промет во зависност од свежината на кожата, кожната слуз, очите и шкргите се оценува со екстра, А и Б класа и тоа:

	класа			недозволено
	Екстра	А	Б	
кожа	сјајна, еластична со сјаен отсјај, без разлевање на пигментот	сјајна, но со слаб отсјај	пигментот е во процес на разлевање и станува заматен	матна пигментација
кожна слуз	влажна и просирна	слабо заматена	млечно бела	румено сива, матна
очи	конвексни со светол ирис и просирна рожница	конвексни но благо вовлечени со слабо заматен ирис и слабо заматена рожница	рамни со матна зеница и заматена рожница	конкавни во центарот со сива зеница и млечно бела рожница
шкрги	со светла боја, без слуз	побледени, со просирна слуз	кафено-сивкасти со намалена обоеност и густа непросирна слуз	руменкасти со млечна слуз

Рибата која според свежината не е оценета во некоја од наведените класи и/или има некоја од недозволените карактеристики наведени во табелата од став 1 на овој член не треба да се става во промет како свежа риба.

Член 3

Рибата која се става во промет како свежа риба, според големината и тежината се оценува во I, II и III класа.

Оценката во класи по однос на големината и тежината се утврдува преку поединечна маса и должина на одделните видови риби и тоа:

Вид	Класа	Маса во кг	Должина во см
Средна (северна)	I	0,8 - 1,2	38 - 45
	II	1,2 - 2,8	45 - 55
	III	> 2,8	> 55
Средна (северна)	I	> 0,25	> 29
	II	0,13 - 0,23	22 - 29
Калифорниска (северна)	I	0,25 - 0,45	30 - 35
	II	> 0,45	> 35
Крал од северна вода	I	0,5 - 2,5	28 - 45
	II	2,5 - 5	45 - 55
	III	> 5	> 55
Крал од северна вода	I	0,8 - 2,5	40 - 45
	II	2,5 - 5	45 - 55
	III	> 5	> 55
Правецова	I	0,15 - 0,20	> 22
	II	0,09 - 0,15	15 - 22
Кам	I	0,400-1,500	> 40
	II	0,200-0,400	30 - 40
Скобус	I	0,150 - 0,500	> 35
	II	0,150 - 0,150	25-35
Сеп	I	5 - 15	> 100
	II	2,5 - 5	70 - 100
Костреш (Перкија)	I	0,120 - 0,500	> 25
	II	0,050 - 0,120	20 - 25
Кари	I	0,400 - 0,800	> 25
	II	0,150 - 0,400	20 - 25
Луга	I	1,4 - 1,8	60 - 80
	II	1,4 - 2,2	80 - 90
	III	> 2,2	> 90

Во промет од првото место на продажба може да се стави и риба под утврдената големина и тежина и тоа најмногу до 10% од вкупниот лов по видови риби, а кај видовите беловица (плашица, нивичка) и костреш (перкија) до 15% од вкупниот лов по видови.

Член 4

Рибата која се става во промет како свежа риба треба да е пропратена со декларација која ги содржи следните податоци:

- Концесионер или одгледувач на риби;
- Риболовна вода/рибник;
- Дата на улов/излов и
- Квалитет - по класи.

Увезената риба наменета за ставање во промет во рибарници, маркети и угостителски објекти покрај податоците од став 1 на овој член, дополнително се декларира и со податоци за увозникот и дистрибутерот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за квалитет, големина и тежина, како и начин на декларирање на рибата која е наменета за ставање во промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/08).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08 - 13179/1
12 април 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.